



**КИРМ**

КОМОРА НА ИЗВРШИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

## Комора на извршители на Република Македонија

Барање за прибирање на понуди од Бироа за сметководство и консалтинг услуги.

Скопје 09.09.2016 година



Бул. „Илинден“ бр. 60/2-2 Скопје  
Тел: 02 3225 674 Факс: 02 3239 877  
e-mail: izvrsitelinarm@yahoo.com



## ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

### 1. Договорен орган

Договорен орган е Комората на извршители на РМ – Скопје, (во понатамошниот текст КИРМ Скопје), со седиште на бул.Илинден бр.60 002-2 1000 Скопје, Р.Македонија, телефон за контакт 02-3239-877 факс 02 3239-877 електронска адреса [kirm@kirm.mk](mailto:kirm@kirm.mk), контакт лице Билјана Николовска.

### 2. Предмет на Договорот

Предмет на овој Договор е водење на финансиско и материјално работење на Комората на извршители на РМ.

### 3. Рок на испорака

Понудувачот чија понуда ќе биде избрана од страна на Комисија формирана од Комората на извршители на РМ, ќе има обврска услугите да ги испорачува од 01.01.2017 година

### 4. Начин на плаќање

Плаќањето за водење на евиденција на финансиско и материјално работење на Комората е по фактура од 01 до 15 во месецот за изминатиот месец.

### 5.Елементи на понудата

Понудата треба да е составена од - Пополнет образец на Понуда (Прилог 1);

Периодот за достава на понуди е 10 дена од денот на отворањето на Барањето за прибирање на понуди.

Краен рок за поднесување на понудите е 19.09.2016 година, Понудите се поднесуваат електронски на е-маил [kirm@kirm.mk](mailto:kirm@kirm.mk), пристигнатите понуди по истекот на рокот нема да се земат на разгледување.



*Прилог 1:*

**ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДАТА**

Врз основа на барање за прибирање на понуди за доделување на Договор за финансико и материјално на сметководствена евиденција на Комората, ја доставуваме следнава

**1. ПОНУДА**

*Информации за Понудувачот:*

Назив на понудувачот: \_\_\_\_\_

Контакт информации: \_\_\_\_\_

Адреса: \_\_\_\_\_

Телефон: \_\_\_\_\_

Факс: \_\_\_\_\_

Е-пошта: \_\_\_\_\_

Лице за контакт: \_\_\_\_\_

Одговорно лице: \_\_\_\_\_

Даночен број: \_\_\_\_\_

## 2. ФИНАНСИСКА ПОНУДА

2.1. Согласно сме да понудиме финасиски и консалтинг услуги согласно потребите на Комората и тоа :

р.б	Назив	Количина	Цена со ДДВ во денари
1.	Месечно водење на финансиско и материјално работење	12 месеци	
2.	Вкупно		

Според тоа, вкупната цена со ДДВ на нашата понуда, изнесува:  
\_\_\_\_\_ [со бројки],

\_\_\_\_\_ [со букви]

Датум и место:

Овластено лице:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_